



МАКЕДОНСКОТО ЕТНИЧКО ПОТЕКЛО НА КЛЕОПАТРА СЕДМА

**Клеопатра Седма потекнувала од македонската династија на Птолемиите!
Македонското потекло на Птолемиите е потенцирано во повеќе светски изданија!**



Пишува:
Александар ДОНСКИ

Продолжуваме со презентирањето податоци за славни личности низ историјата, кои по потекло биле етнички Македонци. Во продолжение ќе пишуваме за најпознатата египетска кралица Клеопатра Седма, за која ќе направиме осврт кон нејзиниот лик т.е. кон нејзиното македонско етничко потекло.

По смртта на Александар Македонски, големата Македонска империја се распаднала на неколку држави, но со нив и натаму останале да владеат Македонците. Државата Македонија останала да egzистира сè до окупацијата од страна на Рим.

Со Египет и околните земји, по смртта на Александар Македонски, останал да владее неговиот генерал и другар од детството Птолемеј Лагов. Тој ја основал династијата Птолеми, чии припадници владееле со Египет и со околните земји сè до 30 година пред Христа, по што Египет, исто така, бил окупиран од Римјаните.



МАКЕДОНСКОТО ПОТЕКЛО НА ПТОЛЕМИТЕ

Од бројните древни и современи сведоштва за македонското етничко потекло на династијата на Птолемиите, доволно е да го спомнеме цитатот од светски познатата општа ЦД енциклопедија Енкарта (Microsoft Encarta, USA, 1998), каде во насловот "**Династијата на Птолемиите**" (Ptolemaic dynasty), читаме:

"Династијата на Птолемиите прет-

ставува македонско семејство кое владеело со Египет за време на хеленистичкиот период, од смртта на Александар Велики во 323 година пред Христа, па сè до времето кога Египет станал римска провинција во 30 година пред Христа. Во различни временски периоди Птолемиите ја држеле под своја власт и Киренајка (која се наоѓа во северна Либија), Палестина и Кипар. Династијата била основана од Александровиот генерал Птолемеј... Иако не биле со египетско потекло, Птолемиите се придржувале кон повеќе египетски традиционални обичаи. Исто како што правел и Александар, така и тие се претставувале себеси на јавните споменици во египетски стил и облеки... Сепак, во нивната војска доминирале грчките и македонските должностници... Последната и сигурно најславна владетелка од Птолемиите била Клеопатра, која независно владеела, прво со поддршката од Јулие Цезар, а подоцна и од Марко Антоние..."

Значи, најславна претставничка на македонската династија Птолеми била далечната правнука на Македонецот Птолемеј Лагов - познатата египетска кралица Клеопатра.

Македонското етничко потекло на Птолемиите го потенцира најпознатиот древен еврејски историчар Јосиф Флавии, кој живеел во I век по Христа. Кралевице од династијата на Птолемиите тој сосема јасно ги нарекува "Македонци" (Флавиус Агаинст Апион...II, 5).

За македонското етничко потекло на Птолемиите пишува и ранохристијанскиот писател Иринеј. Дел од неговото творештво го пренесува познатиот ра-

нохристијански историчар Евсевие Кесариски (околу 260 - 340 година). Пишувачки за создавањето на библиотеката во Александрија и Иринеј го спомнува македонското потекло на Птолемиите. Овде читаме:

"Уште пред Римјаните да ја воспостават својата империја, во времето кога Македонците сè уште ја држеа Азија, Птолемеј-синот на Лаг, посакал да ја збогати библиотеката што тој ја направи во Александрија со вредни книги од сите луѓе..." (Eusebius of Caesarea: Church History, Book V, Chapter 8, The Statements of Irenaeus in regard to the Divine Scriptures).

Македонското етничко потекло на Птолемиите е спомнато и на официјалната веб-страница на Интернет, поставена од египетската Влада (конкретно од Министерството за туризам на Египет). Во краткиот осврт кон историјата на Египет, Птолемиите се наречени како "**Македонска династија**" (Alexander the Great, Macedonian Dynasty, <http://interoz.com/egypt/macdyn01.htm>).



ПОЧЕТОКОТ НА ДИНАСТИЈАТА

Прв владетел од династијата на Птолемиите бил Птолемеј Лагов (познат и како Птолемеј Први Сотер). Тој бил роден во 367 година пред Христа. Од 323 година пред Христа бил гувернер на Египет и на Либија, а од 305 до 284 година пред Христа владеел како крал. Во неговата биографија, во спомнатата енциклопедија Енкарта (наслов Ptolemy I), читаме:

"Птолемеј Први... бил основач на династијата Птолеми. Син на Лаг и Македонец по род, Птолемеј бил генерал во армијата на Александар Велики, кој играл главна улога во подоцнежниот поход на Александар во Азија..."

За македонското етничко потекло на Птолемеј Први зборува и фактот дека му бил другар од детството на Александар Македонски (всушност бил и негов полубрат). Поради тоа, тој подоцна станал



MACEDONIAN ETHNIC ORIGIN OF CLEOPATRA THE SEVENTH

Cleopatra VII origin is from Macedonian dynasty of Ptolemaists!
Macedonian origin of the Ptolemaists emphasize in more international publications!

Written by:
Alexander DONSKI

We are continuing with presentations of the data for the famous characters through the history, which are ethnic Macedonian by origin. In continuation we will write for the most famous Queen of Egypt, Cleopatra VII, as well as, we will make review of her image through her Macedonian ethnic origin.

After the death of Alexander the Great, Macedonian, the great Macedonian Empire fall apart to several states, but Macedonians has continued to rule with them. The state Macedonia has remained to exist till the occupation from the side of Rome.

After the death of Alexander the Macedonian, his general and friend from the childhood, Ptolemy Lagov has continued to rule with Egypt and surrounding countries. He founded the Ptolemaic dynasty, which members have ruled with the Egypt and surrounding countries till the 30-year before Christ, after that Egypt was also occupied from Rome.



MACEDONIAN ORIGIN OF THE PTOLEMAISTS

From numerous ancients and contemporary testimonies for the Macedonian ethnic origin of the Ptolemaic dynasty, it is enough to mention the citation of the world famous universal CD encyclopedia Encarta (Microsoft Encarta, USA, 1988) where under the title "**Ptolemaic dynasty**" is written:

"The Ptolemaic dynasty presents

the Macedonian family which has ruled with Egypt during the time of the Hellenic period, after the death of Alexander the Great in 323 year before Christ up to the time when Egypt has become Roman province in the 30 year before Christ. In different time periods, the Ptolemaists have kept under their power Cirenaica (which is in North Libya), Palestine and Cyprus. Alexander's general Ptolemy founded the dynasty ... Even they were not with Egyptian origin; the Ptolemaists have observed the Egyptian traditional customs. They represented in the same way as Alexander represented himself on the public monuments in Egyptian stile and clothes. . . But still, in their army dominated Greek and Macedonians suits... The latest and for sure the most famous ruler of the Ptolemaists was Cleopatra, which has ruled independently, first with support of Julie Cesar and later of Marko Antonio . . ."

That means, that the most famous representative of the Macedonian Ptolemaic dynasty was the distant great-granddaughter of the Macedonian Ptolemy Lagov – the famous Egyptian Queen Cleopatra. The most famous ancient Jewish historian Josef Flavij, who lived in I century after Christ has emphasized the Macedonian ethnic origin of the Ptolemaists. The kings from the Ptolemaic dynasty are named "**Macedonians**" (**Flavius Against Apion** ... II, 5).

For the Macedonian ethnic origin of Ptolemaists also write the early orthodox writer Irinej. The famous orthodox historian Eusebius of Caesarea hands out the part of his word creation (around 260 – 340 year). Writing about the foundation

of the library in Alexandria and Irenaeus, he mentions the Macedonian origin of Ptolemaists. Here we read:

"Before the Romans have founded their empery, during the time when Macedonians have kept Asia, Ptolemy son of Lag, wished to enrich the library that was made by him in Alexandria with valuable books from all people..." (Eusebius of Caesarea: Church History, Book V, Chapter 8, **The statement of Irenaeus in regard to the Devine Scriptures**).

Macedonian ethnic origin of the Ptolemaists is also mention in the official website on Internet, made by the Egyptian government (more specifically from the Ministry of tourism of Egypt). In the short review through the history of Egypt, the Ptolemaists are called "**Macedonian dynasty**" (**Alexander the Great, Macedonian Dynasty**, <http://interoz.com/egypt/macdyn01.htm>).



THE BEGGING OF THE DYNASTY

First ruler of the Ptolemaic dynasty was Ptolemy Logov (also known as Ptolemy I Soter). He was born in 367 year before Christ. From 323 year before Christ he was governor of Egypt and Libya and from 305 up to 284 before Christ he ruled as king. In his biography, in the mentioned encyclopedia Encarta (**title Ptolemy I**), we read:

"Ptolemy I . . . was founder of the Ptolemaic dynasty. Son of Lag and Macedonian by blood, Ptolemy was general in the army of Alexander the Great, which has played leading role in the latest campaign of Alexander in Asia . . ."

For the Macedonian ethnic origin of Ptolemy I also is talking the fact that he was friend of Alexander the Great since their childhood (he was his half brother). Because of that, he has become one of the most confidant generals of Alexander and especially he has distinguished himself in the battle for submission of Persia. When he has become king of Egypt, he proclaimed Alexandria for capital city of his kingdom. Ptolemy I has founded the famous Alexandrian library. He has write



МАКЕДОНСКА КАУЗА

еден од најдоверливите генерали на Александар, кој особено се истакнал во битките за потчинување на Персија. Откако станал крал на Египет, тој ја прогласил Александрија за главен град на своето кралство. Птолемеј Први ја основал и познатата Александриска библиотека. Ја напишал и биографијата за Александар Македонски, која денес не е зачувана, но се знае дека од неа црпеле подоцнежните древни биографи на Александар. Птолемеј Први бил оженет со Береника Прва, која имала извесно влијание во неговото владеење. Береника претходно била мажена за некој Филип, офицер во војската на Александар Македонски. По смртта на сопругот Филип, Береника се премажила за Птолемеј Први. Во нејзината биографија (The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001, наслов: Berenice) читаме:

"Береника (340 -281 или 271 пред Христа), придружник и полусестра на Птолемеј Први, крал на древен Египет. По потекло Македонка, таа била вдовица на Филип, еден од офицерите на Александар Велики и од тој брак станала мајка на Магас (кралот на Кирена), Антигона (жената на Пир од Епир) и Теоксена (жената на Агатокле, владетелот на Сиракуза). Береника чиј портрет се појавува заедно со портретот на Птолемеј на многу медалјони, од бракот со него ги родила Птолемеј Втори и Арсиноја Втора".

Во 284 или 285 година пред Христа, Птолемеј Први го напуштил престолот во полза на синот Птолемеј Втори (309-246 пред Христа), а во 283 година пред Христа, Птолемеј Први починал. Птолемеј Втори војувал против македонската династија на Селевкидите (кои тогаш владееле со дел од Азија). Во негово време Египет доживеал економски и културен процут. Птолемеј Втори значително ја обогатил библиотеката во Александрија и активно ја поддржувал уметноста. Во тоа многу му помагала сопругата Арсиноја (316-271 пред Христа), која имала големо влијание во неговото владеење.

(продолжува)

the biography of Alexander Macedonian, which is not saved today, but it's known that this book was used by many latest ancient biographers of Alexander. Ptolemy I was married with Berenice I, which has certain influence in his rolling. Berenice was married before with some Philip, officer in the army of Alexander Macedonian. After the death of her husband Phillip, Brenice married with Ptolemy I. In her biography (The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001, title: Berenice) we read:

"Berenice (340-281 or 271 before Christ), companion and half sister of Ptolemy I, king of ancient Egypt. Macedonian by origin, she was widow of Phillip, one of the officers of Alexander the Great and from that marriage she become mother of Magus (king of Cirena), Antigua (wife of Pir from Epir) and Teocsena (wife of Agatocly, ruler of Syracuse). Berenice which portrait appeared together with the portrait of Ptolemy in many medallions, from that marriage she has born Ptolemy II and Arsine II"

In 284 or 285 year before Christ, Ptolemy I has left the throne for benefit of his son Ptolemy II (309-246 before Christ) and in 283 before Christ, Ptolemy I has died. Ptolemy II has fight against the Macedonian dynasty of Seleucids (which have ruled with part of Asia). In his time, Egypt lived economical and cultural bloom. Ptolemy II has increased the Alexandrian library and has supported the art actively. His wife Arsigua (316-271 before Christ) helped him and has big influence in his ruling.

(continue)

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПААТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за **2005** година ќе го добиете засета **Единствено Мултимедијално CD** на Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **R-Registar** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиеното CD и по запитување на процедурата за неговото користење. Вие ќе имате можност секундно да го ажурирате R-Registar. По пат на најдовестопатна команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги посетите измените. **ВЕЗНАШ** во шпинето објавување. Постојната голубина тема за спорото првостане на подготвите с веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Репрезент и Даночен практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата
цена од само **14.700 денари.**

ПОЧИТУВАНИ КОМПОНЕНТИ:

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за артефакти на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-Registar** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновиден, ги разработува диле инфактуелни и најгорливи теми од селогоспословното работење, почнувајќи од даноките, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, бизнис дивото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи уштешто за составување на годишна сметка. **R-Registar** е во пластични корници, со подвижни листови за основното издание во кое се содржани уштешто и диле водото што Ви се потребни во секојдневното работење и координирање се ажурираат.

R-Registar е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен речник на прописи
- Прописи
- Камати, коефициенти и стапки
- Плати
- Други информации
- Надоместоци
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Курсни листи

R-Registar на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на појавување за добивање сите податоци се однапред дадени шифра.

Користете ја нашата линк-адреса!

ЕДНА ПРЕТПААТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА**
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
- 1 R-РЕГИСТАР X**
- 16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со била
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 R-Регистар со
основна вложка

со преку
300

СТРАНИЦИ И

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО
2 Мултимедијални CD-а

САМО НА
14.700 ДЕН